



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 29 февруари 1968

Скопје

Број 7

Год. XXIV

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

58.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕС НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

Се прогласува Законот за воведување републички придонес на средствата за заедничка потрошувачка,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 февруари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 27 февруари 1968 година.

У. бр. 17

28 февруари 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хади Василев, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕС НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

Член 1

Се воведува републички придонес по стопа од 8% на средствата за заедничка потрошувачка што ќе ги употребат работните и други организации и државните органи (организации).

Член 2

По исклучок од претходниот член, организациите чии просек на нето личните доходи по запослен во претходната година бил над просекот на нето личните доходи по запослен во Републиката за таа година, плаќаат придонес и тоа:

— по стопа од 18% на паричните давања од средствата за заедничка потрошувачка на кои се плаќа придонес од личниот доход од работен однос; и

— по стопа од 26% на останатите средства за заедничка потрошувачка.

На паричните надоместоци за годишни одмори исплатени од средствата за заедничка потрошувачка, се плаќа придонес по стопа од 18% само на делот што го надминува износот од 1,5% од бруто личните доходи на организацијата од претходната година.

Годишниот просек на нето личните доходи по запослен се утврдува според податоците што ги објавува Републичкиот завод за статистика.

До објавувањето на податоците во смисла на претходниот став, се земаат просеците утврдени за првото полугодие од претходната година.

Член 3

Придонес по овој закон, освен за намените предвидени со член 1 од Основниот закон за придонесот на средствата за заедничка потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 54/67), организациите не плаќаат и на средствата од заедничка потрошувачка што се употребуваат за:

— стручно усовршување и преквалификација на работниците;

— стипендии на ученици и студенти;

— финансирање на образовна култура или научна дејност на други организации;

— финансирање дејноста на социјално-воспитни установи за помоштите на фондовите за непосредна детска заштита;

— организирање и помагање општествена исхрана на работниците и изградба на објекти за општествен стандард, рекреација и физичка култура, техничка култура; и

— помошти за отклонување на последици од елементарни и други непогоди.

Член 4

Приходите од републичкиот придонес на средствата за заедничка потрошувачка се отстапуваат на општината на чие подрачје се остваруваат.

Член 5

Се овластува Републичкиот секретар за финансии да издава поблиски упатства за начинот на пресметувањето и уплатувањето на придонесот утврден со овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ а ќе се применува од 1 март 1968 година.

59.

Врз основа на чл. 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за уредување на определени прашања во врска со финансирањето на социјалното осигурување,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 28 февруари 1968 година.

У. бр. 14
28 февруари 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со овој закон се уредуваат определени прашања во врска со финансирањето на социјалното осигурување и се установува обврска за плаќање додатен придонес од осигурениците — членови на домаќинствата кои се занимаваат со земјоделска дејност.

Член 2

Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување е должно од Општинското собрание да побара согласност на одлуките за стопите на придонесите за здравственото осигурување за наредната година најдоцна 30 дена пред истекот на годината.

Член 3

Општинското собрание е должно да одлучи за давање на согласност на одлуките за стопите на придонесите за здравственото осигурување најдоцна во срок од 30 дена од денот на поднесувањето на одлуките на согласност.

Член 4

Ако општинското собрание не даде согласност на одлуките за стопите на придонесите за здравствено осигурување и настане спор за височината на стопите, Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување повторно ќе го разгледа прашањето за височината на придонесите.

Ако одлуката за давање согласност на општинското собрание не биде усвоена Собранието на комуналната заедница може да се обрати до Собранието на Социјалистичка Република Македонија кое ќе донесе одлука за спорното прашање.

Стопите на придонесот определени согласно одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се применуваат од почетокот на годината за која се донесуваат.

Член 5

Додатниот придонес според член 79 став 1 точка 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) го плаќаат сите осигуреници кои покрај работата во

работен однос со полно работно време, се запослуваат за дополнително стопанисување кај друг исплатител на личен доход, или на основа посебна спогодба вршат определени работи по одреденото работно време кај истиот исплатител на личен доход.

Обврската за плаќање на придонесот настанува со исплатата на примањата за извршената работа од претходниот став.

Уплатата на придонесот ја вршат работните и други организации, државни органи и работодаатели кај кои се врши работата.

Член 6

Додатниот придонес од член 79 став 1 точка 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување, го плаќаат осигурениците што имаат регистрирано самостојна дејност.

Член 7

Стопата на додатниот придонес по член 5 и 6 од овој закон, осигурениците ја плаќаат во височина која согласно член 79 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување, е определена за организацијата кај која осигуреникот е во работен однос со полно работно време, односно организацијата кај која врши дополнително стопанисување.

Доколку организацијата во која осигуреникот е во работен однос со полно работно време, односно организацијата кај која врши дополнително стопанисување, не плаќа додатен придонес во смисла на претходниот став, тогаш стопата на додатниот придонес се определува во височина од најмалку 10% а најмногу до 25% од стопата на Основниот придонес.

Член 8

Податоците потребни за определување на додатниот придонес од член 79 став 1 точка 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување, се должни да ги пријават на надлежниот комунален завод самите осигуреници, обврзници за плаќање на придонесот.

Комуналниот завод за социјално осигурување донесува решение за обврската и плаќањето на придонесот.

Додатниот придонес во висина определена согласно член 7 од овој закон, го плаќаат осигурениците од член 5 од овој закон, од примањата остварени за работата која ја вршат поради дополнително стопанисување, а осигурениците од член 6 од овој закон, од нето примањата од личниот доход од работен однос.

Член 9

Додатен придонес за здравствено осигурување плаќаат осигурениците — членови на домаќинствата кои се занимаваат со земјоделска дејност, ако не се ослободени од плаќање придонес од личниот доход од земјоделска дејност.

Како членови на домаќинството во смисла на овој закон се сметаат лицата кои со осигуреникот имаат заедница на живот, стопанисување и трошење на остварените приходи.

Член 10

Придонесот од претходниот член осигурениците го плаќаат во еден од следните случаи:

1) ако отсутноста од работа поради привремена неспособност за работа на осигурениците — членови на домаќинствата кои се занимаваат со земјоделска дејност, го преминува просекот на отсутноста од работа поради привремена неспособност на осигурениците од подрачјето на комуналната заедница;

2) ако просекот на осигурените лица на еден осигуреник — член на домаќинството кое се занимава со земјоделска дејност го преминува просекот на осигурени лица на еден осигуреник од подрачјето на комуналната заедница за социјалното осигурување.

Податоците по точката 1 и 2 од овој член, се семаат за периодот од јануари—септември од претходната година.

Член 11

Стопата на придонесот од член 9 од овој закон се утврдува во висина до 20% од височината на основниот придонес.

Придонесот се плаќа од нето примањата на личниот доход од работен однос, односно од пензијата на осигуреникот.

Уплата на придонесот се врши преку работните и други организации, државни органи, приватни работодаатели, односно исплатителот на пензијата.

Пријава за плаќање на придонес поднесува осигуреникот до надлежниот комунален завод за социјално осигурување.

Комуналниот завод за социјално осигурување донесува решение за обврската и плаќањето на придонесот.

Член 12

Вонредниот придонес установен со член 81-6 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување, го плаќаат осигурениците во организациите кај кои трошоците за здравствено осигурување го надминуваат над 10% просекот на трошоците за здравственото осигурување определени од Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување.

Член 13

Во резервата на Фондот за здравствено осигурување се издвојуваат најмалку 5% од средствата остварени со основниот придонес за здравствено осигурување.

Член 14

Во сигурносната и валоризационата резерва на Фондот за инвалидско и пензиско осигурување, издвојувањето не може да изнесува помалку од 15% од текуштите придонеси.

Член 15

Постојаниот дел на сигурносната резерва на Фондот за инвалидско и пензиско осигурување не може да изнесува помалку од 10% од расходите на Фондот за инвалидско и пензиско осигурување утврдени со финансискиот план на Фондот за тековната година.

Преодни и завршни одредби

Член 16

По исклучок за 1968 година, делот кој се издвојува за резервите на Фондот за инвалидско и пензиско осигурување, согласно член 14 од овој закон, не може да изнесува помалку од 6,7%, а постојаниот дел на сигурносната резерва, согласно чл. 15 од овој закон, не може да изнесува помалку од 5% од расходите на Фондот за инвалидско и пензиско осигурување утврдени со финансискиот план на Фондот за тековната година.

Член 17

Овој закон влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ а членовите од 6 до 17 ќе се применуваат од 1 јануари 1968 година.

60.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за републички придонеси и даноци на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 февруари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 27 февруари 1968 година.

У. бр. 16

28 февруари 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хади Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републички придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 9/65, 28/65, 37/66 и 5/67), по членот 26, се додаваат нови членови 2в и 2г, кои гласат:

„Член 2в

На примањата од работен однос на уживателите на пензии што на основа таквата работа немаат својство на осигуреник, како и на примањата за работа подолга од полно работно време, покрај придонесот од член 2 став 1 и 3, ќе се плаќа и републички придонес од личен доход од работен однос по одделна стопа и тоа:

— на примањата на уживателите на пензии — 25%; и

— на примањата за работа подолга од полно работно време, освен на примањата за таква работа извршена во смисла на член 44 од Основниот закон за работни односи — 20%.

Член 2г

Остварените приходи од придонесот од претходниот член се внесуваат на посебна сметка на Републиката, до донесување на посебен закон со кој ќе се утврди нивната расподелба“.

Член 2

Се овластува Законодавно правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да го утврди пречистениот текст на законот за републички придонеси и даноци на граѓаните.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1968 година.

61.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ НА РЕШАВАЊЕТО СПОРОВИТЕ ПОМЕЃУ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И КОМУНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за измени и дополнување на Законот за начинот на решавањето споровите помеѓу здравствените установи и комуналните заедници на социјалното осигурување,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 февруари 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 28 февруари 1968 година.

У. бр. 15

28 февруари 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ НА РЕШАВАЊЕТО СПОРОВИТЕ ПОМЕЃУ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И КОМУНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во член 4 по став 2 се додава нов став 3 кај гласи:

„Барањето од претходниот став се поднесува во срок од 8 дена по истекот на рокот даден со последната понуда на една од договорните страни“.

Сегашниот став 3 станува нов став 4.

Член 2

Во член 6 се додава нов став 3 кој гласи:

„Одлуката на арбитражниот совет може да го обврзе фондот на здравственото осигурување само во рамките на вкупните средства што според утврдените стопи ќе се реализираат за потребите на здравствената заштита“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

62.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 28 февруари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

Се дава согласност на Одлуката за плаќање придонеси за социјално осигурување за определени категории осигуреници, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1967 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 17

29 февруари 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

63.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 28 февруари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ КОИ СТАПИЛЕ ВО РАБОТЕН ОДНОС ВО СТРАНСТВО

I

Се дава согласност на Одлуката за височината на посебниот придонес за здравствено осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани кои стапиле во работен однос во странство, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1967 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 18

29 февруари 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

64.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 28 февруари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИТЕ НА ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1968 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1968 година, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1967 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 19 Претседател
29 февруари 1968 година на Собранието на СРМ,
Скопје Мито Хаџи Василев, с. р.

65.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 28 февруари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ ЗА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕСРЕКА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1968 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување од професионална болест за 1968 година, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1967 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 20 Претседател
29 февруари 1968 година на Собранието на СРМ,
Скопје Мито Хаџи Василев, с. р.

66.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 28 февруари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И СМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 1968 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1968 година, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1967 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 21 Претседател
29 февруари 1968 година на Собранието на СРМ,
Скопје Мито Хаџи Василев, с. р.

67.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 28 февруари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ИЗДВОЕНИ ЗА СИГУРНОСНА РЕЗЕРВА ВО 1967 ГОДИНА ОД БРУТО ИЗНОСОТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ПОКРИВАЊЕ ДЕФИЦИТОТ НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ, УТВРДЕН СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1967 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за користење дел од средствата издвоени за сигурносна резерва во 1967 година од бруто износот на личните доходи за покривање дефицитот на фондот на инвалидското и пензиското осигурување утврден со завршната сметка за 1967 година, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1967 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 22 Претседател
29 февруари 1968 година на Собранието на СРМ,
Скопје Мито Хаџи Василев, с. р.

68.

Врз основа на член 22 став 2 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 27. февруари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ

I

Во Одлуката за користењето на средствата на Фондот за станбени потреби на пензионерите и инвалидите на трудот („Службен весник на СРМ“ бр. 38/66), по точката IV се додава нова точка IVa, која гласи:

„IVa. Средствата на фондот од точката I може да се даваат како кредити за изградба, купување или адаптација на станови во сопственост на пензионери и инвалиди на трудот најмногу до износот 20.000.— динари, со срок на враќање од најмногу 30 години и со камата од 2% годишно“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-653/1
27 февруари 1968 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

69.

Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), во врска со членот 97 став 1, 2 и 4 и членовите 98 и 99 од Основниот закон за пензиското осигурување („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 51/54, 56/65, 14/66, 1/67, 31/67 и 54/67) член 6 од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 54/67) и член 5 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/66 и 1/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците Скопје, на седницата одржана на 27. февруари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ, ИНВАЛИДНИНТЕ И ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1967 ГОДИНА

I

Старосните, инвалидските и семејните пензии без заштитниот додаток се зголемуваат 6,6%.

Зголемувањето на пензиите од претходниот став не им припаѓа на уживателите на пензии (старосни, семејни и инвалидски):

- 1) чии пензии се определени од пензискиот основ во кој влегле и личните доходи остварени во 1967. година како последна година на осигурувањето;
- 2) чии пензии се определени од пензискиот основ во кој влегле и личните доходи остварени во 1966. година како последна година на осигурувањето, а поранешните лични доходи се пресметани

со примена на валоризационите коефициенти утврдени во 1967. година според нивото на личните доходи од 1966. година.

II

Инвалидните добиени по основ на телесно оштетување како последица на несреќа на работата или професионална болест и додатокот за помош и нега остварени по основ на инвалидското осигурување до 31. декември 1967. година се зголемуваат за 6,6%.

Износот на инвалидните и додатокот за помош и нега што ќе се остварат од 1. јануари 1968. година наваму не може да биде помал од износот на тие примања утврден со оваа одлука.

III

Како основ за определување зголемувањето од точка I и II од оваа одлука се зема износот на пензијата, инвалиднината и додатокот за помош и нега што му следува на уживателот на пензиското примање за месец декември 1967. година.

IV

На пензиите зголемени според одредбите на оваа одлука се додава незголемениот износ за заштитниот додаток.

Ако вкупниот износ на зголемената пензија и заштитниот додаток го надмине утврдениот граничен износ на најниското пензиско примање, заштитниот додаток се намалува за соодветен износ или се укинува.

V

Зголемувањето на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега според одредбите на оваа одлука припаѓа од 1. јануари 1968. година.

VI

Повеќе уживатели на семејни пензии по едно решение се сметаат како еден уживател при определувањето на зголемувањето на пензиите според одредбите на оваа одлука.

VII

Зголемувањето на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега за кои решение за правото на соодветното пензиско примање е донесено до денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се изврши од Групата за исплата на пензиите на Републичкиот завод за социјално осигурување по службена должност, без донесување на посебни писмени решенија.

Ако уживателот на пензиското примање од претходниот став бара писмено решение за зголемувањето на примањето, барањето се поднесува до надлежниот комунален завод за социјално осигурување, кој е должен да му издаде на барателот такво решение.

Зголемувањето на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега според одредбите на оваа одлука на уживателите на кои решение за правото на соодветното пензиско примање ќе им биде донесено по влегувањето во сила на оваа одлука ќе се врши со решението за правото на пензиското примање.

VIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-652/1
27. февруари 1968. година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

70.

Врз основа на член 35. став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), а во врска со членот 31 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 27. февруари 1968. година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОДНОСНО ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА

I

Највисокиот износ на пензискиот основ односно личниот доход од кој може да се определи пензија според Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за инвалидското осигурување се определува во височина од 2.550 динари.

II

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокиот износ на пензискиот основ од кој може да се определи пензија според Основниот закон за пензиското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 6/65) и Одлуката за измена на Одлуката за определување највисокиот износ на пензискиот основ односно личниот доход од кој може да се определи пензија („Службен весник на СРМ“ бр. 13/67).

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува за определување на пензиите што ќе се остваруваат од 1. јануари 1968. година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-640/1

27. февруари 1968. година
СкопјеПретседател,
Мара Минанова, с. р.

71.

Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), а во врска со членот 35 став 4 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 27. февруари 1968. година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ, ЗА ИЗНОСОТ НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ПРАВО НА ТОЈ ДОДАТОК

I

Во точката II од Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање, за износот на заштитниот додаток и другите услови за обезбедување, користење и губење право на тој додаток („Службен весник на СРМ“ бр. 8/67), износот „250 динари“ се заменува со „270 динари“.

II

Определувањето на новиот износ на заштитниот додаток на корисниците на тој додаток затечени како такви на 1. јануари 1968. година, според претходната точка ќе се изврши од Групата за исплата на пензиите на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје по службена должност, без донесување на посебни писмени решенија.

Ако уживателот на заштитниот додаток од претходниот став сака да добие писмено решение за определување новиот износ на заштитниот додаток, должен е да поднесе барање за тоа до надлежниот комунален завод за социјално осигурување, кој ќе му издаде на барателот такво решение.

III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена на Одлуката на граничниот износ на најниското пензиско примање за износот на заштитниот додаток и другите услови за обезбедување, користење и губење право на тој додаток („Службен весник на СРМ“ бр. 13/67).

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија, а ќе се применува од 1. јануари 1968. година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-641/1

27. февруари 1968. година
СкопјеПретседател,
Мара Минанова, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

При Општинскиот суд Скопје I се води постапка за докажување на загубена диплома за завршен шестомесечен курс за квалификуван угостителски работник-келнер во учебната 1958/59 година во Скопје, на име Зоран Наумчев Тофиловски, ул. „Косовска“ бр. 3, Горче Петров, Скопје.

Се поканува секое лице што ја поседува или нешто знае за изгубената диплома да соопшти на овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Скопје, I, Р. бр. 1161/67 од 6. II. 1968 година. (12)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Митревска Панда од с. Чумово, сега во Прилеп, ул. „Димитар Влахов“ бр. 3, поднесе тужба до овој суд за развод на бракот против Митревски Методија од Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1-г, а сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот Методија е со непознато место на живеење, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му се одреди застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, II. бр. 31/66. (13)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште през учебната 1940/41 година на име Бумбароски Б. Душан, од с. Големо Коњари, Прилепско.

Се поканува секое лице што го нашло или ќе го најде горенаведеното свидетелство, да јави на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 960/67.
(14)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 21. VII. 1967 година, страна 166, реден број 1 е запишана под назив: Основна заедница на образованието и воспитувањето за подрачјето на Општината Струмица, со седиште во Струмица.

Заедницата на образованието се занимава со следните дејности:

- се грижи за обезбедување на средствата за вршење дејности на образованието и воспитувањето утврдени со програмата на заедницата на образованието;

- управува со средствата на образованието што ѝ припаѓаат;

- определува критериуми и мерила за распределба на средствата за образованието и врши распределба на тие средства по одделни образовно-воспитни дејности;

- соработува со други заедници на образованието;

- дава мислење за основање нови установи за образование и воспитување, чија дејност ќе се финансира од средствата на заедницата на образованието;

- соработува со општествено-политичките заедници и работните организации во донесувањето на плановите и програмите за развиток на образованието и воспитувањето во утврдувањето на потребите од стручни кадри и во други прашања од значење за развитокот на образованието и воспитувањето;

- врши и други работи определени со закон и Статутот.

Заедницата на образованието е основана од Основачкото собрание, согласно чл. 17 од Законот за финансирање на образованието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67).

Претседател на Заедницата на образованието е Томе Николов, професор при Средното-земјоделско училиште — Струмица.

Потпишувањето на Заедницата, сметките и сите акти ќе го врши Томе Николов, професор.

Конституирањето на Заедницата е извршено на 26. V. 1967 година.

Впишувањето на Основната заедница на образованието и воспитувањето е извршено во регистарот врз основа пријавата на претседателот на Основната заедница и одлуката бр. 1 од 20. V. 1967 година за основање на Заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 32/67.
(107)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 562, страна 315, книга III е запишана под назив: Земјоделска опитна станица во Кавадарци. Предмет на работењето на Земјоделската опитна станица е: да ги изучува ратарските култури и да предлага мерки за нивното унапредување, да создава нови сорти и по деталното испитување да ги препорачува на производителите, да врши преглед апробација на семенски посеви на територијата на Републиката, да врши испитување и анализа на квалитетните својства на семенскиот материјал, да произведува семенски материјал од сите поделелски култури, да работи на заштита на растенијата и да врши здравствена контрола, да организират производство на поделелски култури кај индивидуални производители преку создавање разни видови кооперации, да врши услуги од земјоделски карактер кај индивидуалниот и социјалистичкиот сектор, да ги обезбе-

дува индивидуалните производители со репродукциони материјали, како и да го преземаат вишокот на нивните производи заради пласирање на пазарот и да произведува земјоделско-градинарско производство.

Земјоделската опитна станица е основана со одлуката број 01-842 од 28. X. 1967 година на работничкиот совет на Институтот за маслодајни култури — Кавадарци со поделба на истиот на две работни организации под назив: Земјоделска опитна станица — Кавадарци и Земјоделско стопанство „Слога“, село Манастирец.

В.д. директор е Јованов Игов Ристо.

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Јованов Игов Ристо, в.д. директор, и Ѓорѓиева Загорка, книговодител.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 106 од 20. XII. 1967 година.
(180)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 562, страна 315, книга III е запишано следното: Земјоделската опитна станица — Кавадарци е конституирана на 3. XI. 1967 година, согласно записникот од одржаната седница на 3. XI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 105 од 20. XII. 1967 година.
(181)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 11. XII. 1967 година, рег. бр. 10/66, е запишано следното: Се менува фирмата на Институтот за тутун во Прилеп и гласи: „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје, организација во состав на Институтот за тутун — Прилеп.

Скратениот назив гласи: „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје, Институт за тутун — Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 02-8/59 од 12. X. 1967 година, од Здруженото претпријатие „Југотутун“ — Скопје — Советот на Институтот во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 47/67.
(337)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 271, страна 107, книга II е запишано следното: Досегашниот потписник на Техничката секција за уредување на порои, патишта и улици — Тетово инженер Стевица Божиновски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов в.д. директор на Техничката секција за уредување на порои, патишта и улици — Тетово е назначен Илија Јонузи, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Душан Мишиќ и Ратка Ценовска, сметано од 16. XI. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 39 од 19. XII. 1967 година.
(384)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 1014, страна 25, книга V, е запишана под фирма: Работна организација „Славеј“, с. Виница — Претставништво и складиште во Скопје, ул. „Загребачка“, б.б. барака. Предмет на работењето на претставништвото е: промет, купопродажба на големо и мало со опрема, градежни материјали, индустриски стоки, репроматеријали, сточарско-живинарски производи, сточна храна, ситен и крупен добиток, живинарство и рибарство.

ОДЛУКИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

72.

Врз основа на член 76 став 3, член 110 став 2 и член 186 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 14 декември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

За определени категории осигуреници придонесите за социјално осигурување се пресметуваат и плаќаат според оваа одлука, и тоа:

1. За домашните помошнички и другите работници запослени кај приватни работодавци, доколку придонесот од личен доход од работен однос и придонесот за образование им е определен во паушален износ, по стопите на придонесот за социјално осигурување определени за работниците пресметан на него личен доход утврден со договор за работа.

2. За работниците на неплатено отсуство до 30 дена по стопите на придонесите за социјално осигурување определени за работниците пресметани на аконтацијата на личниот доход на работникот остварена во месецот пред почетокот на користењето на неплатеното отсуство.

3. За странските државјани во служба на меѓународни организации и установи, странски дипломатски и конзуларни претставништва или во лична служба на странски државјани кои уживаат дипломатски имунитет, доколку здравствено се осигурени по меѓународен договор или се колективно доброволно здравствено осигурени врз основа на член 19 точка 4 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/65, 29/66, 52/66 и 23/67), придонесот за здравственото осигурување се определува во постојан месечен износ од 97,00 динари.

4. За лица во работен однос запослени со работно време покусо од половина од полното работно време пропишано за работи на кои тие работат, придонесот за здравственото осигурување се определува во постојан месечен износ од 4,00 динари и за инвалидско и пензиско осигурување од 8,00 динари.

5. За лица запослени како уживатели на старосна пензија здобиена врз основа на пензиски стаж од 40 години (мажи) односно 35 години (жени) или соодветен стаж што се смета како полн пензиски стаж, придонесот за инвалидско и пензиско осигурување се определува во постојан месечен износ од 8,00 динари.

II

Придонесите од претходната точка ќе се пресметуваат и уплатуваат според одредбите на членот 139 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување.

Доколку придонесите за социјално осигурување се уплатуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од пресметаниот и определениот месечен износ на придонесите.

III

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката за постојаните основици за пресметување и плаќање на придонесите за социјално осигурување и придонесот за додаток на деца и за придонесите во постојани износи за одделни категории осигуреници и Одлуката за придонесите за социјалното осигурување на лица во ра-

ботен однос осигурени само за случај на повреда или болест предизвикана со несреќа на работа или заболување од професионална болест („Службен весник на СРМ“ бр. 38/66).

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-3356/1

14 декември 1967 година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

73.

Врз основа на член 134 став 4 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 14 декември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ КОИ СТАПИЛЕ ВО РАБОТЕН ОДНОС ВО СТРАНСТВО

I

Обврзниците — југословенски државјани кои стапиле во работен однос во странство по основ на меѓународен договор или по одобрение на надлежен орган, а здравствено се осигурени кај странскиот носител на осигурувањето во смисла на член 14 став 2 и 3 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/65, 29/66, 52/66 и 23/67) плаќаат посебен придонес за здравствено осигурување на членовите на потесното семејство кои живеат во Југославија во постојан месечен износ од 17,50 динари по еден член на семејството.

II

Придонесот од претходната точка се плаќа однапред во полза на собирната сметка на комуналниот завод за социјално осигурување односно филијалата на комуналниот завод за социјално осигурување, за сметка на комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците на чие подрачје членовите на семејствата имаат постојано место на живеење.

III

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на посебниот придонес за здравствено осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани кои стапиле во работен однос во странство („Службен весник на СРМ“ бр. 38/66).

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-3358/1

14 декември 1967 година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

74.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 109 став 3 и член 113 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 14 декември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИТЕ НА ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1968 ГОДИНА

I

Додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување, што служи за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување во 1968 година плаќаат сите работни организации опфатени со оваа одлука внатре во гранки, групи односно подгрупи на дејности предвидени со Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидското осигурување и утврдување на критериумите за определување височината на придонесот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65, 38/66 и 41/67).

II

Врз основа на критериумите определени со Одлуката спомената во претходната точка, додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување во определена височина за 1968 година ќе плаќаат следниве организации:

Шифра на стопанска-та дејност	Организација
	1. Во височина од 0,20%
116 — 40	Ф-ка за огноотпорни материјали „Силика“ — Гостивар
116 — 50	Ф-ка за порцелан „Борис Кидрич“ — Т. Велес
117 — 61	Автопретпријатие „11 Октомври“ — Скопје
121 — 20	Керамичка ф-ка „Еленица“ — Струмица
121 — 20	Ф-ка за керамиди и тули со погон за градежи „Пролетер“ — Винаца Македонска
121 — 20	Ф-ка за тули и керамиди „Славец“ с. Арбиново
122 — 11	ШИК „Страшо Пинџур“ — Кавадарци
122 — 21	ДИП „Дри Бор“ — Прилеп
122 — 21	ШИК „Јелак“ — Тетово
123 — 10	Ф-ка за производство на лепенки, хартиска и картонска амбалажа „Комуна“ — Скопје
127 — 10	„Жито Македонија“ — филијала Гостивар
127 — 50	Ф-ка за производство на чоколади, вафли и бонбони „Европа“ — Скопје
129 — 10	Претпријатие за обработка на тутун — Штип
129 — 10	Тутунов комбинат Македонски Брод
129 — 10	Тутунов комбинат — Струга
129 — 10	Претпријатие за обработка на тутун — Тетово
211 — 11	ЗИК „Црвена ѕвезда“ — Штип
211 — 18	ЗС „Мирче Ацев“ — с. Логово, Прилепско
211 — 30	ЗЗ „Малина“ — Крива Паланка
211 — 30	ЗЗ „Младост“, с. Чашка — Т. Велешко
211 — 30	ЗЗ „Вардар“ — с. Брвеница — Тетовско
211 — 30	ЗЗ „Бистра“ — с. Галичник — Гостиварско
412 — 21	Градежно претпријатие „Маврово“ — Скопје со сите градилишта во Републиката
311 — 10	ШС „Галичица“ — Охрид
515 — 10	Претпријатие за јавен превоз на стоки и патници „Транспорт“ — Битола
515 — 20	Околиска управа за патишта — Скопје
611 — 13	Трговско претпријатие „Центроколонијал“ — Скопје
611 — 14	Трговско претпријатие „Овче Поле“ — Скопје
611 — 23	Трговско претпријатие „Технометал Македонија“ импорт — Скопје
611 — 30	Трговско претпријатие „Охридски Магазин“ — Охрид
612 — 27	Трговско претпријатие за промет со кожи и волна „Стококоп“ собирен центар — Т. Велес
613 — 20	Трговско претпријатие „Стокопромет“ — експорт-импорт — Скопје
620 — 11	Хотелско претпријатие „Македонија Турист“ — Скопје
724 — 70	Претпријатие за изработка на офицерска и цивилна облека „22 Декември“ — Скопје
724 — 80	Индустриско претпријатие за производство на персиски килими, шами и конфекција „Пролетер“ — Гостивар
724 — 80	Претпријатие за производство и промет на сите видови килими и народни ракотворби „Вера Пазевенска“ — Кратово
727 — 50	ИНЗАП — Прилеп
812 — 30	Комунално претпријатие за градска чистота — Скопје
	2. Во височина од 0,25%
120 — 51	Ф-ка за сапун „Цветан Димов“ — Скопје
122 — 11	ШИК „Јавор“ — Гостивар
124 — 60	Текстилна ф-ка „Пелистер“ — Битола
127 — 10	„Жито Македонија“ — филијала Битола
127 — 10	„Жито Македонија“ — филијала Т. Велес
127 — 10	„Жито Македонија“ — филијала Охрид
128 — 10	Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје
311 — 10	Шумско производно претпријатие „Јабланица“ — Струга
412 — 10	Градежно претпријатие „Бетон“ — Скопје со сите градилишта во Републиката
611 — 13	Трговско претпријатие „Прехрана“ — Битола
612 — 26	Трговско претпријатие „Отпад“ — Скопје
620 — 20	Угостителско претпријатие „Пелистер“ — Скопје
620 — 30	Угостителско претпријатие „Метропол“ — Скопје
620 — 30	Угостителско претпријатие „Меркез“ — Скопје
740 — 10	Градежно занаетчиско претпријатие „Дримкол“ с. Вевчани — Струшко
812 — 30	Претпријатие за градска чистота „Чистота“ — Куманово
915 — 20	Клиника за детски болести — Скопје
	3. Во височина од 0,30%
117 — 52	Претпријатие за поправка на коли и локомотиви — Титов Велес
121 — 20	Индустриско претпријатие за градежни материјали „Вардар“ — Гостивар
122 — 21	Дрвен комбинат „Караорман“ — Струга
124 — 20	Работна заедница за памучни ткаенини „Македонка“ — Штип
129 — 10	Претпријатие за откуп, производство, обработка и продажба на тутун — Битола
129 — 10	Тутунов комбинат — Куманово
211 — 11	ЗК „Вардар“ — Градско
211 — 13	ЗИК „Црвена Звезда“ погон ЗСС „Млечна“ — Пехчево
211 — 30	ЗЗ „Гоце Делчев“ с. Возарци — Т. Велешко
211 — 30	ЗЗ „Ванчо Трајков“ — Пробиштип

- 311 — 10 ШИК „Копачка“ — Кичево
 412 — 10 Градежно проектантско претпријатие „Јуботен“ — Тетово
 412 — 10 Градежно претпријатие „Прилепец“ — Прилеп
 611 — 22 Трговско претпријатие „Интерпромет“ — Скопје со сите стокровни куќи во Скопје
 612 — 22 Трговско претпријатие на големо и мало „Југотекстил“ — Скопје
 613 — 20 „Македонија“ — увоз-извоз на тутун — Скопје
 916 — 40 Заштитна работилница „Светлост“ — Скопје
 4. Во височина од 0,35‰
 111 — 40 „Електро Македонија“ Скопје дистрибутивен и произведен погон — Прилеп
 116 — 18 Рудници за талк „Димче Мирчев“ — Т. Велес
 116 — 18 Рудници за неметали „Огражден“ — Струмица
 124 — 72 Конфекциона ф-ка „Прогрес“ — Скопје
 127 — 10 „Жито Македонија“ — филијала Куманово
 129 — 10 Тутунов комбинат Прилеп
 129 — 10 Претпријатие за обработка на тутун — Кочани
 131 — 10 Биро за рударски истражувања — Битола
 211 — 30 ЗЗ „Ран Производ“ — Куманово
 211 — 30 ЗЗ „Иднина“ с. Стојаково Гевгелиско
 211 — 30 ЗЗ „Кочо Рацин“ с. Лазарополе Гостиварско
 211 — 30 ЗЗ „Прогрес“ — Г. Петров — Скопје
 412 — 21 Градежно претпријатие „Вардар“ Скопје
 611 — 18 Трговско претпријатие „Вардар“ — Неготино
 612 — 22 Трговска работна организација „Скопски Магазин“ — Скопје
 620 — 30 Угостителско претпријатие „Интернационал“ — Т. Велес
 724 — 60 Конфекција „Солидарност“ — Прилеп
 724 — 80 Претпријатие за изработка на јоргани, душеци и шами „Слога“ — Скопје
 915 — 70 Медицински центар — Струга
 5. Во височина од 0,45‰
 111 — 10 Електропретпријатие „Маврово“ — Гостивар
 122 — 21 ДИП „Треска“ — Скопје со сите погони во републиката
 124 — 60 Ф-ка за чорапи и трикотажа „Црвена Звезда“ — Скопје
 124 — 81 Претпријатие за изработка на сите бидови килими и домашни ракотворби „Македонски фолклор“ — Скопје
 125 — 13 Ф-ка за кожи „Борис Кидрич“ — Битола
 127 — 10 „Жито Македонија“ — филијала Тетово
 211 — 12 ЗС „Гевгелиско Поле“ — Гевгелија
 213 — 18 Претпријатие за доградба и искористување на мелиоративен систем „Липково“ — Куманово
 412 — 10 Градежно претпријатие „Кораб“ — Дебар
 412 — 21 Градежно претпријатие „Гранит“ — Скопје со сите градилишта во републиката
 611 — 13 Трговско претпријатие за колонијални прехранбени стоки на големо и мало „Деликатес“ — Тетово
 611 — 23 „Караорман“ Скопје сервис за градежни материјали
 620 — 20 Угостителско претпријатие „Бисерка“ — Куманово
 740 — 10 Градежно услужно претпријатие „Ремонт“ — Скопје
 812 — 50 Комунално производно претпријатие „Паркови и Зеленило“ — Скопје
 915 — 20 Специјална болница за ТБЦ Јасеново — Т. Велешко
 6. Во височина од 0,55‰
 124 — 30 Волнарски комбинат „ТЦ Мерџан“ — Тетово
 127 — 10 „Жито Македонија“ — филијала Скопје
 127 — 87 Ф-ка за црвен пипер „Витаминка“ Прилеп
 211 — 12 ЗС „11 Октомври“ с. Гнеотино — Битолско
 213 — 11 Водна заедница „Полог“ — Тетово
 213 — 18 Здружено водостопанско претпријатие „Брегалница“ — Кочани
 412 — 10 Градежно претпријатие „Вардар“ — Неготино
 412 — 10 Градежно претпријатие „Козјак“ — Куманово
 611 — 12 Трговско претпријатие „Малина“ — Титов Велес
 612 — 25 Трговско претпријатие „Огрев“ — Скопје
 725 — 40 Занаетчиско чурчиско претпријатие „Д. Митрев“ Т. Велес
 812 — 80 Управа за комунални објекти — Битола
 7. Во височина од 0,80‰
 115 — 18 Рудници и индустрија за хром, антимон и арсен „Радуша“ — Г. Петров, Скопје
 116 — 13 Рудници за неметали „Силекс“ — Кратово
 121 — 20 Ф-ка за керамида „Киро Чучук“ — Титов Велес
 124 — 20 Свилатски комбинат „Нонча Камишова“ — Т. Велес
 127 — 10 „Жито Македонија“ — филијала Прилеп
 127 — 31 ИПК „Конзерваекспорт“ погон „Вардар“ — Скопје
 211 — 11 ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје
 211 — 11 ЗК „Повардарие“ — Неготино
 211 — 12 ЗС „Градинар“ Охрид
 211 — 18 Лозарско претпријатие „Лозар“ — Титов Велес
 211 — 30 ЗС „Острово“ — Скопје
 213 — 11 Водна заедница „Вруток“ — Гостивар
 311 — 10 ШС „Карацица“ — Скопје
 412 — 23 ЖТП — Скопје — градежен погон за одржување на пруги во експлоатација — Скопје со сите секции во републиката
 511 — 10 ЖТП — Скопје со сите секции во републиката освен градежниот погон
 727 — 50 Инвалидско занаетчиско производно претпријатие „Биљана“ — Скопје
 770 — 20 Комунално стопанско претпријатие Тетово
 8. Во височина од 0,90‰
 115 — 12 Рудници за олово и цинк „Злетово“ — Пробиштип
 129 — 10 Претпријатие за преработка на тутун „Нада Бутникошарева“ — Титов Велес
 129 — 10 Тутунов комбинат „Благоја Деспотовски — Шовел“ — Скопје со погони за обработка на цигари, откуп и обработка на тутун
 812 — 30 Управа за градска чистота Титов Велес
 812 — 30 Претпријатие за комунални услуги „Сервис“ — Гостивар

III

Работните организации кои запослуваат инвалиди на трудот од II и III категорија на инвалидност со полно работно време можат да бараат намалување на стопата на додатниот придонес од точка II на оваа одлука и тоа за:

- 10‰ ако во просек запослуваат 1 инвалид на трудот на 71 до 100 активни осигуреници;
- 15‰ ако во просек запослуваат 1 инвалид на трудот на 51 до 70 активни осигуреници;
- 20‰ ако во просек запослуваат 1 инвалид на трудот до 50 активни осигуреници.

Во бројот на запослените инвалиди на трудот не влегуваат оние кои работната организација е должна да ги запослува по смисла на член 116а став 1 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/66, 1/67 и 23/67).

По барањата за намалување на стопите на додатниот придонес одлучува надлежниот комунален завод за социјално осигурување.

Намалените стопи на додатниот придонес според став 1 од оваа точка се применуваат од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето за намалување на стопата на додатниот придонес.

IV

Работните организации опфатени со оваа одлука кои во текот на 1968 година ќе ја променат својата дејност (шифрата), додатниот придонес ќе го плаќаат според стопите определени за дејноста по која биле регистрирани во 1967 година.

За работните организации опфатени со оваа одлука кои во 1968 година ќе се интегрираат, височината на стопата на додатниот придонес ќе ја определи комуналниот завод за социјално осигурување, со тоа што таа не може да биде поголема од највисоката стопа определена за интегрираните организации.

V

Основицата за пресметување и плаќање на додатниот придонес по оваа одлука ја сочинува вкупно исплатениот личен доход согласно член 6 од Правилникот за утврдување на основиците и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите за социјално осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 1/66 и 11/67).

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-3359/1
14 декември 1967 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

75.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 112 точка 3 и член 113а став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 29/66 52/66 и 12/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 14 декември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕСРЕКА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1968 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува бројот на разредите во кои, зависно од степенот на опасноста од настапување инвалидност или телесно оштетување поради несреќа на работа или заболување од професионална болест, се распоредуваат работните места, критериумите за распоредување на работните места во разреди и стопите на додатниот придонес за одделни разреди на работни места.

II

Зависно од степенот на опасноста од настапување инвалидност или телесно оштетување поради несреќа на работа или заболување од професионална болест, работните места се распоредуваат во 5 разреди според следните критериуми:

I разред — работни места каде бројот на повредените лица на 100 запослени на определени работни места изнесува од 3 до 20;

II разред — работни места каде бројот на повредените лица на 100 запослени на определени работни места изнесува од 21 до 40;

III разред — работни места каде бројот на повредените лица на 100 запослени на определени работни места изнесува од 41 до 60;

IV разред — работни места каде бројот на повредените лица на 100 запослени на определени работни места изнесува од 61 до 80, и

V разред — работни места каде бројот на повредените лица на 100 запослени на определени работни места изнесува од 81—100.

III

Според утврдените критериуми во претходната точка, работните места се распоредуваат во разреди и тоа:

I — Разред

1. Ауто-бравари
2. Ауто-лимари
3. Армирачи
4. Блоководачи
5. Бетонирци
6. Дупчари (бушачи)
7. Борвери
8. Вложувачи на основа
9. Возачи-шофери
10. Варции
11. Винарски работници
12. Возоводители на парни и моторни локомотиви
13. Возачи на машина за косматање
14. Влчари
15. Водители на пом. водители на печки
16. Галванизери
17. Гумари
18. Глазирачи на садови
19. Глазирачи на плочки
20. Дотурачи на граѓа
21. Емајлирци
22. Електромонтери
23. Заварувачи
24. Сидари
25. Кондуктери
26. Контролори на опеки
27. Кршачи на стакло
28. Кочничари
29. Корпарии на жичара
30. Кршачи на камења
31. Кројачи на лице со машина во чевларска индустрија
32. Калионичари
33. Кајловачи на глазер машина
34. Клесари на камен
35. Катранции во керамична индустрија и др.
36. Класери на вар
37. Ливци
38. Ложачи на парни и индустриски котлови
39. Лепачи на амбалажа
40. Ливци на садови
41. Листичари
42. Машинбравари
43. Металостругари
44. Машинисти
45. Молеро-бојадисувачи
46. Млиначи на руда
47. Монтери
48. Моделари
49. Маневристи
50. Подмачкувачи на коли
51. Магационери
52. Монтери на готови производи во дрв. инд.
53. Мотачи на филтери
54. Надзорници на скретници во рудник
55. Надзорници — рудари
56. Одделенски водачи
57. Општи — транспортни работници
58. Општрачи на пили
59. Одделенски мајстори во текстилна индустрија
60. Пакувачи на готова роба
61. Печачи
62. Пунктери
63. Припремачи на сировини
64. Прегледачи
65. Пакувачи на цигари

66. Помощник шкробилец
67. Перачи на коли
68. Послужувач на машина за унакрсно намотување
69. Подмазувачи на коли
70. Послужувач за чистење на колења
71. Паркирачи на коли
72. Послужувач на парилник
73. Попишувачи на коли
74. Папучари
75. Послужувач на жигери
76. Предилки
77. Послужувач на флаери
78. Полирачи
79. Печачи на опеки
80. Полнач на размоливачи
81. Послужувач на сушилен цилиндер
82. Послужувач на вилф
83. Послужувач на карди
84. Пресувач на хидраулична преса
85. Предилки
86. Пресувач на зидни плочки
87. Полнувач на филтери
88. Полнувач на бубњеви
89. Пасажер на печки
90. Прибирач на руда
91. Послужувачи на троделна влачара
92. Предачи со ракување на селефактор
93. Пакување на феролегури
94. Растезалки
95. Ракувач на мешалица
96. Работници на шпан-рам машина
97. Работници на рачно чистење на сива тканина
98. Сортирање на опеки
99. Сортирачи на цигари
100. Чувари
101. Снемалки
102. Секачи
103. Сортирачи на бисквити во неметална индустрија
104. Сортирачи на блакна
105. Уградувачи на плочки
106. Сигналисти во рудници
107. Сортирачи на силико-хром
108. Сушари
109. Техничари
110. Тесачи
111. Тапетари
112. Триажери
113. Ткаачи
114. Фрезачи
115. Формери на каписли
116. Ферментатори
117. Формер на чинии
118. Филтрувачи
119. Чистачи на простории
120. Чистачи на конци
121. Чистачи на разбои
122. Шлакери на стакло
123. Шлајфери
124. Шумари
125. Шаржирачи на печки
126. Шамотери

II — Разред

1. Амбалажер
2. Алатничари
3. Автомеханичари
4. Апаратери
5. Бајцераши
6. Багеристи
7. Брусачи
8. Брусачи на алати
9. Вакум пресачи
10. Витлачи
11. Водачи на смоделска машина
12. Гатеристи
13. Гравери
14. Дозери на вага
15. Дозери — рачно и преса

16. Декарбуризатори
17. Дешаржирачи на голема парна печка
18. Електричари
19. Електро-механичари
20. Изливачи на печки
21. Изливачи на сулфити
22. Изливачи
23. Јамски и надворешни водачи на руда
24. Копачи на руда
25. Кроење на постава на чевларска индустрија
26. Ковачи
27. Работници на машински дигалки (кранисти)
28. Кантирачи
29. Контролори на предиво
30. Качари
31. Лимари
32. Лужачи
33. Минери
34. Мешачи на ајрих-мешалица
35. Мајстори на флајери
36. Метрачи на ткаенини
37. Машински столари
38. Манипуланти
39. Отварачи на бали
40. Поцинкувачи
41. Помошни печатари
42. Повикувачи
43. Пернисти
44. Пресачи на преси
45. Патари
46. Подмајстори на влајери
47. Преместувачки
48. Послужувачи на клапа
49. Полнителите на пасти
50. Работници а понделзек машина
51. Работници на шприц-машина
52. Работници на цинкување агли
53. Рачни формери
54. Реглеристи
55. Ракувачи на бали
56. Работници во кујна за бои
57. Работници на електро-агрегатни печки
58. Самостојни шкробилни мајстори
59. Ракувачи на циркулари
60. Стаклодувачи
61. Слагач на пети
62. Составување на лица од кожа
63. Столари
64. Сортирачи на граѓа
65. Транспорттери на предилница
66. Фрлачи на руда
67. Хагеристи
68. Храначи на печки
69. Штанцање на фон во чевларска индустрија
70. Шмирглери
71. Шпулери на машина за унакрсно премотување
72. Шаржирачи на главна парна печка

III — Разред

1. Бренеристи
2. Водач на мелцелезир машина
3. Дозери на кисел гур
4. Гумовање на фон во чевларска индустрија
5. Калапери
6. Мерач на јамска граѓа
7. Мајстори на чистална во текстилна индустрија
8. Подмајстори на чистална во текстилна индустрија
9. Мајстори на парна инсталација
10. Оштрачи на ножеви
11. Полирци
12. Перачи на песок
13. Парење на шкарт машина
14. Работници на цвикување пети со автомат

15. Работници — тесари
16. Работници на арбрихтер
17. Работници на хидраулична преса
18. Работници шполтеристи
19. Работници на хранење на машини во дрвна индустрија
20. Работници — терции
21. Работници за поткуцување на пети

IV — Разред

1. Машинист, возач и извозач во рударството
2. Графичари
3. Дотурачи и атрупци во дрвна индустрија
4. Валионичари во рударството
5. Додавачи на кисел гур

V — Разред

1. Водачи на тукколоно
2. Лепење на глен и бранзон
3. Булдожеристи
4. Водари за вар
5. Монтери
6. Графари во рудник
7. Пеглање на чевли
8. Подмајстори во ткаечници
9. Транспортери на предиво

IV

Стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување, кој служи за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување од професионална болест поради работење на работни места односно работи каде што постојат услови и околности што ја зголемуваат опасноста од настапување инвалидност или телесно оштетување на работникот, се определуваат зависно од разредот во кој работното место е разврстено и изнесува за:

I разред	0,20
II разред	0,25
III разред	0,30
IV разред	0,35
V разред	0,40

V

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување по стопите определени со точка IV на оваа одлука се пресметува од бруто износот на личниот доход на работниците што работат на работните места распоредени во смисла на оваа одлука.

VI

Работните организации односно обврзниците за плаќање на овој вид придонес се должни сами да го пресметуваат и уплатуваат додатниот придонес според стопите определени во точка III на оваа одлука.

VII

Ако во текот на годината настанат такви промени во условите и околностите на работата на одделено работно место што суштествено влијаат врз распоредувањето на работно место, промена на распоредувањето на работното место ќе се изврши, на предлог од организацијата или по службена должност од денот кога е утврдено дека настанале промени.

VIII

Комуналните заводи за социјалното осигурување, по приемот на барањето за промена на распоредувањето на работното место, ќе вршат проверка на податоците добиени од работната организација и во срок од 45 дена од денот на приемот на барањето должни се да донесат решение за промена во распоредувањето на работното место во односната работна организација.

IX

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОВРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02—3357/1

14. декември 1967. година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

76.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, членот 109 став 3 и членот 112 точка 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и Единствената методологија за определување стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 26. јануари 1968. година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И СМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 1968 ГОДИНА

I

Додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница, плаќаат сите работни организации во кои има работни места односно работи на кои според одредбите на член 40 до 43 и член 47, 48 и 59 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 53/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 54/67) на осигурениците стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење.

II

Додатниот придонес од претходната точка го плаќаат организациите по стопа од:

1,17% за работниците на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати во работен однос им се сметаат како 18 месеци стаж на осигурување;

0,77% за работниците на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати во работен однос им се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување;

0,57% за работниците на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати во работен однос им се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

III

Додатниот придонес се пресметува од износот на бруто личниот доход на работниците запослени на работни места односно работи на кои стажот на осигурувањето им се смета со зголемено траење.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. јануари 1968. година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01—278/1

26. јануари 1968. година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

77.

Врз основа на членот 16 од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 54/67), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 26. јануари 1968. година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ИЗДВОЕНИ ЗА СИГУРНОСНАТА РЕЗЕРВА ВО 1967 ГОДИНА ОД БРУТО ИЗНОСОТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ПОКРИВАЊЕ ДЕФИЦИТОТ НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ УТВРДЕН СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1967 ГОДИНА

I

За покривање дефицитот на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување утврден со завршната сметка за 1967. година ќе се користи дел од средствата издвоени за сигурносната резерва во 1967. година по стопа од 1% од бруто-износот на личните доходи што ќе останат по одвојувањето на делот потребен за задолжително усогласување на пензиите во 1968. година со порастот на животните трошоци во 1967. година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01—279/1

26. јануари 1968. година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
72. Одлука за плаќање придонеси за социјално осигурување за определени категории осигуреници — — — — —	I
73. Одлука за височина на посебниот придонес за здравствено осигурување на членовите на семејствата на Југословенските државјани кои стапиле во работењ однос во странство — — — — —	I
74. Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1968 година — — — — —	II
75. Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување од професионална болест за 1968 година — — — — —	IV
76. Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1968 година — — — — —	VI
77. Одлука за користење дел од средствата издвоени за сигурносната резерва во 1967 година од бруто износот на личните доходи за покривање дефицитот на фондот на инвалидското и пензиското осигурување утврден со завршната сметка за 1967 година — — — — —	VII

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Работната организација „Славеј“ од село Винаца, а согласно решението бр. 06-303 од 14. II. 1967 година на Собранието на општината Кале — Скопје.

Претставништвото ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Мартиновски Милан, директор, и Милошевски Славе, раководител.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 841/66 од 18. II. 1967 година. (338)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1014, страна 25, книга V е запишано следното: Точката 1 од решението на овој суд Фи. бр. 841/66 од 18. II. 1967 година се исправува и гласи: Работна организација „Славеј“ село Винаца — Трговска деловна единица „Славеј“ — Претставништво и складиште во Скопје, ул. „Загребачка“ б. б. барака.

Точката 2 од решението Фи. бр. 841/66 од 18. II. 1967 година се поправа и гласи: промет, купопродажба на големо и мало, посредување при купопродажба со следното: промет со опрема, градежни материјали, индустриски стоки, репро-материјали, сточарско-живинарски производи, сточна храна, ситен и крупен добиток, живинарство и рибарство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 841/66 од 31. III. 1967 година. (569)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1014, страна 25, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговската деловна единица „Славеј“ — Претставништво и складиште во Скопје на улица „Загребачка“ б. б. барака на Работната организација „Славеј“ — Скопје, бидејќи со одлуката на деловната единица и одлуката на работничкиот совет на претпријатието се присоединува кон претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 771 од 31. VIII. 1967 година. (1486)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 415, книга V е запишано под фирма: Трговско претпријатие за трговија со колонизални, прехранбени, мешовити, индустриски и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје — Бифе во Скопје, ул. „Борис Кидрич“ бр. 55. Предмет на работењето на бифето е обезбедување исхрана на работниците од претпријатието.

Бифето е основано од работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје со одлука од 3. V 1967 година.

Раководител на бифето е Симо Петровски.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 463 од 29. V. 1967 год. (1134)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 33, страна 83 е запишано следното: Дејноста на продавницата во Титов Велес на ул. „Јане Сандански“ бр. 9 на „Даб“ — Титов Велес, ќе се состои во: промет на мало со градежен материјал, санитарен и инсталационен материјал, електротехнички материјал, железарско-метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор како и куќен намештај.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 426 од 12-V-1967 година. (836)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 775, страна 525, книга III е запишано следното: Фирмата на Погонот за електрични стројеви во Скопје на „Раде Кончар“ — претпријатие за производство на електрична опрема, проектирање и монтажа на постројки Загреб, се менува и гласи: „Раде Кончар“ — претпријатие за производство на електрична опрема, проектирање и монтажа на постројки — Загреб, — Погон за електрични апарати — Скопје или скратено име: Погон за електрични апарати Скопје — Претпријатие „Раде Кончар“ — Загреб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 417 од 12-V-1967 година. (833)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1037, страна 161, книга V е запишано следното: Производното монтажно претпријатие „Рапид“ — Скопје, ул. „Керамидница“ бб е конституирано на 24-IV-1967 година согласно записникот број 7 од 23-IV-1967 година, записникот број 8 од 24-IV-1967 година и одлуката број 8 од 24-IV-1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 401 од 8-V-1967 година. (828)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 77, страна 831, книга IV е запишано следното: Дејноста на Дрвната индустрија „Треска“ — Скопје, согласно одлуката бр. 5092 од 17-III-1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост во иднина се проширува и со продажба на постелина.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 301 од 27-IV-1967 година. (830)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 17, страна 139, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 17, страна 139, книга I Продавницата број 13 во Кичево на Работната организација за стаклорезачки услуги „Јавор“ — Скопје, согласно одлуката број 54/6 од 12-I-1967 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 359 од 30-V-1967 година. (939)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 16, страна 135, книга I е запишано следното: Седиштето на Продавницата број 2 во Кичево, на ул. „Мирко Милевски“ Задружен дом — Кичево на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, се преместува од улица „Мирко Милевски“ Задружен дом — Кичево на улица „Мирко Милевски“ — Населба „Карпош“ (покрај патот за бели воденици во Кичево).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 328 од 12-V-1967 година. (843)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 85, страна 217 е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија — Претставништво во Скопје, ул. „Петинска“ бр. 24. Предмет на работењето на претставништвото е: вршење промет на големо со сите стоки со кои работи и матичното претпријатие, т.е. промет — купопродажба на големо на сите видови градежни материјали, индустриски стоки, земјоделски производи и др.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија со одлука бр. 01-7595 од 29-X-1966 год.

Раководител на претставништвото е Манчо Костадинов.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 409 од 12-V-1967 година. (845)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4 страна 21, книга II е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Куманово“ — Куманово — Продавница број 10 во Куманово на ул. Маршал Тито“ број 33. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на: млеко и млечни производи; сувомесни производи и преработка од месо; сите видови на конзерви, индустриско-прехранбени артикли, алкохолни и безалкохолни пијалоци, пресно месо од живина, јајца и јужно овошје.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Куманово“ — Куманово со одлука бр. 01-615/10 од 18. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Александар Стојмановски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 493 од 23 V. 1967 година. (922)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 23, книга II е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Куманово“ — Куманово — Продавница број 12 во Куманово („Зелен пазар“). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на овошје, зеленчук и јужно овошје; алкохолни и безалкохолни пијалоци; индустриско-прехранбени артикли, сите видови на конзерви, житарици и нивните преработки, мед и јајца.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Куманово“ — Куманово, со одлука бр. 01-615/9 од 18. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Крсте Ширтов.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 494 од 25. V. 1967 година. (923)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 23, книга II е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Куманово“ — Куманово — Продавница број 14 во Куманово („Зелен пазар“). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на овошје, зеленчук, јужно овошје; алкохолни и безалкохолни пијалоци; индустриско-прехранбени артикли; сите видови на конзерви; житарици и нивните преработки; мед и јајца.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Куманово“ — Куманово со одлука бр. 01-615/8 од 18. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Тошо Јакимовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 495 од 25. V. 1967 година. (924)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 25, книга II е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Куманово“ — Куманово, — Продавница број 15 во Куманово (кај „Општин-

скиот одбор“). Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало — месо, сувомесни производи и сите преработки од месо.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Куманово“ — Куманово, со одлука бр. 01-615/3 од 18. II. 1967 година.

Раководител на продавницата и Александар Трајковски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 496 од 25. V. 1967 год. (925)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 25, книга II е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Куманово“ — Куманово — Продавница бр. 16 во Куманово, ул. „11 октомври“ бр. 43. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на месо, сувомесни производи; сите видови на конзерви и преработки од месо; млеко и млечни производи, мед, јајца и јужно овошје.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Куманово“ — Куманово, со одлука бр. 01-615/2 од 18. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Владо Зафировски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 497 од 25. V. 1967 год. (926)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 831, книга IV е запишана под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, — Продавница за намештај во Куманово, ул. „Доне Вожинов“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало — производи од сопствено производство, од кооперанти, производи на други сродни претпријатија; електро-разладни уреди за домаќинство; радио и телевизиски апарати; елементи за декор на станот; постелина, теписи, килими и сл.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, со одлука бр. 6112 од 13. IV. 1967 година.

Раководител на продавницата е Гилевски Живко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 356 од 21. IV. 1967 год. (929)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 501, страна 1035, книга II е запишана под фирма: Претпријатие за изработка на конфекција „Слобода“ — Врање — Продавница во Кавадарци, ул. „Гуро Таковик“ бр. 24. Предмет на работењето на продавницата е продажба на конфекциски производи и тоа: сите видови кои ги произведува претпријатието; на производи од трикотажа (машка, женска и детска); чевли, постелина (душеци, чаршави) и теписи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за изработка на Конфекција „Слобода“ — Врање, со одлука бр. 971 од 20. IV. 1967 година.

Раководител на продавницата е Георгиева Форка.

Продавницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 406 од 12. V. 1967 год. (933)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 440, страна 609 е запишано следното: Дејноста на Шумско-индустрискиот комбинат „Страшо Пинџур“ — Кавадарци се проширува согласно одлуката бр. 2930 од 10. V. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост и со: производство на градежна столарија, монтажни делови, намештај, галантерија и оплеметни иверастички плочи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 476 од 31. V. 1967 год. (934)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на Клубот за женски и машки фризери и перикери од Скопје, под назив „Клуб на женски и машки фризери и перикери — Скопје“, се огласува за неважен. (1483)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за завршен VI клас гимназија, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Љубица Радевска, с. Царев Двор, Ресен. (737)

Патен лист бр. 62/66 год., издаден од ОВР — Битола на име Ризван Саитовиќ, Битола. (1445)

Решение за отпуст од државјанство бр. 2054-4324 од 16. X. 1965 година, издадено од СВР — Београд на име Саит Даута Фетахи и жена Нафије, с. Г. Оризари, Т. Велес. (1469)

Бариран чек број 141199 на износ од 332.000 стари динари, издаден од страна на лицето Никола Дограмачиев од Скопје за наплата на долг на Тргов. претпр. „Наша суровина“ — Скопје. (1565)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на труд — Скопје на име Стојан Георгиевски, Скопје. (6399)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Стојче Баев, Скопје. (6400)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Минев Хајдар, Скопје. (6401)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Благоја и Драганка Георгиеви, Скопје. (6402)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гургица Петрова, Скопје. (6403)

Индекс бр. 5309, издаден од Економски факултет — Скопје на име Киро Тасков, Скопје. (6404)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јадранка Тасевска, Скопје. (6405)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петко Чанговски, Скопје. (6406)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Екрем Јашаров, Скопје. (6407)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ханка Ахметовиќ, Скопје. (6408)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Стевановски, Скопје. (6409)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лука Елезовиќ, Скопје. (6410)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ариф Мемеди, Скопје. (6411)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хајран Балтиќ, Скопје. (6412)

Работна книшка издадена во Тутин на име Хајран Балтиќ, Скопје. (6413)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Паскал Ангелковски, Скопје. (6414)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јоско Петковски, Скопје. (6415)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Василије Спасиќ, Скопје. (6416)

Здравствена легитимација бр. 85166, издадена од ЗСО — Скопје на име Веселинка Сиљановска, Скопје. (6417)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Магбер Кариман, Скопје. (6418)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абит Љоки, Скопје. (6419)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Ристевски, Скопје. (6420)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Св. Николе на име Киро Спиоров, Скопје. (6421)

Свидетелство од I година издадено од Техничката школа во 1965 год. на име Илинка Б. Трпковска, с. Доленци — Жван, Битола. (6422)

Диплома издадена од ЕМУЦ „Гуро Салај“ — Битола бр. 174, за висококвалификуван брусач на име Петар Ивановски, ул. „Димо Нареднико“ бр. 25, Прилеп. (6423)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Трајче Наумовски, с. Кравари, Битола. (6424)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Димитар З. Трајановски, с. Завој, Охрид. (6425)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Борис Петрески, ул. „Круме Волнароски“ бр. 119, Прилеп. (6427)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Димче Силјановски, ул. „Вера Циривири“ бр. 53, Прилеп. (6428)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Атанас Петрески, ул. „Браќа Шемкоски“ бр. 14, Прилеп. (6429)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Благоја Мојсовски, ул. „Круме Јоскоски“ бр. 24, Прилеп. (6430)

Регистерска таблица бр. ОХ-10-39 за возило марка ФАП сопственост на АТШ — Струга. (6431)

Здравствена легитимација на име Нада Шуко-ска, с. Мислешево, Струга. (6432)

Работна книшка бр. 4762/61, издадена од Кавадарци на име Божо Ралев, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 3 Ваташа, Кавадарци. (6433)

Здравствена легитимација на име Јосип Каталиниќ, „Контрактер“ — Кавадарци. (6434)

Здравствена легитимација на име Владимир Арсов, ул. „Р. Кончар“ бр. 21, Кочани. (6435)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Вида Д. Стојановска, с. Лисолај, Битола. (6436)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јонче Велевски, ул. „Гаврило Принцип“ бр. 13, Битола. (6437)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Томислав Г. Талевски, ул. „Струш-ка“ бр. 3, Битола. (6438)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Вона Кузмановска, с. Лопатица, Битола. (6439)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Маре Трајческа, ул. „Вошко Јанкоски“ бр. 1, Прилеп. (6440)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Штеријева, Скопје. (6474)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојанче Тодоровски, Скопје. (6475)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Ивановски, Скопје. (6476)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубе Ј. Влажевски, Скопје. (6477)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Костовски, Скопје. (6478)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илинка Петрушева, Скопје. (6479)
Пасош бр. 011432, издаден од СВР — Скопје на име Неџип Абазов, Скопје. (6480)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стево Толевски, Скопје. (6481)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазо Г. Букчев, Скопје. (6482)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лефа Донева, Скопје. (6483)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Милорад Вељановски, Скопје. (6484)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ванчо Исковски, Скопје. (6485)
Уверение рег. бр. 207/19. VII. 1966 за положен испит — чевлар — висококвалификуван работник, издадено од Собранието на општина Кале — Скопје, на име Али Едипа Каили, Скопје. (6486)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мефаил Алија, Скопје. (6487)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Одисеј К. Тренов, Скопје. (6488)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Панче Т. Бошковски, Скопје. (6489)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петре Стевковски, Скопје. (6490)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јорданка Стојанова, Скопје. (6491)
Уверение за положен стручен испит — квалификуван работник, издадено од Работничкиот универзитет во Скопје на име Камбер Ибраими, Скопје. (6492)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Власте Трајковски, Скопје. (6493)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Стојан Бошковски, Кичево. (6494)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Кузманов, Скопје. (6495)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зулфи Марина, Скопје. (6496)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмет Н. Исмаил, Скопје. (6497)
Здравствена легитимација бр. 152138, издадена од ЗСО — Скопје на име Славко Стефановски, Скопје. (6498)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранислава Јовановска, Скопје. (6499)
Здравствена легитимација бр. 300236, издадена од ЗСО — Горче Петров на име Благоја Ј. Гајдов, Скопје. (6500)
- Индекс бр. 5360, издаден од Техничкиот факултет — градежен отсек — Скопје на име Емил Сапунџија, Скопје. (6501)
Диплома за положен матурски испит, издадена од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Скопје на име Филип Д. Филипов, Скопје. (6502)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шукри Селимовски, Скопје. (6503)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рада Иванова, Скопје. (6504)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ванчо Иванов, Скопје. (6505)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Томовска, Скопје. (6506)
Работна книшка бр. 11112/55, издадена од Скопје на име Нада Чонова, Скопје. (6507)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Г. Петров на име Али О. Алиев, Скопје. (6508)
Здравствена легитимација бр. 290302, издадена од ЗСО — Скопје на име Ермиона Сарамандова, Скопје. (6509)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ниш на име Марија Зафорова, Скопје. (6510)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коста Шабанов, Скопје. (6511)
Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Лирије Калики, Скопје. (6512)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Николовски, Скопје. (6513)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Благуна Паргова, с. Бач, Битола. (6514)
Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Стефо Парговски, с. Бач, Битола. (6515)
Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ружа Паргова, с. Бач, Битола. (6516)
Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јордан Марчевски, с. Лопатица, Битола. (6517)
Свидетелство за завршено IV одделение на име Трајанка Столеска, с. Косово, Кичево. (6518)
Здравствена легитимација на име Костадинка Дукошка, с. Дебриште, Кавадарци. (6519)
Здравствена легитимација бр. 994273, издадена од КЗСО — Београд на име Костадин Савиќ, с. Трговиште, Гостивар. (6520)
Земјоделска здравствена легитимација бр. 8529, издадена од ЗСО — Штип на име Дана Димитриева, с. Аргулица, Штип. (6521)
Здравствена легитимација бр. 13811, издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Сашко К. Јанев, кеј „На ослободување“ бр. 9, Делчево. (6522)
Здравствена легитимација на име Николина Т. Нацева, с. Уларци, Кочани. (6523)
Здравствена легитимација на име Славица Н. Тасева, с. Д. Подлог, Кочани. (6524)
Здравствена легитимација на име Јулијана Стојчева, с. Оризари, Кочани. (6525)
Здравствена легитимација на име Јана Ефремова, с. Уларци, Кочани. (6526)
Здравствена легитимација на име Живка Душанова, с. Мојанци, Кочани. (6527)
Здравствена легитимација на име Никола Стојановски, с. Лабуништа, Струга. (6528)
Работна книшка рег. бр. 63, издадена од Скопје на име Казим В. Мусли, Скопје. (6529)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Демир А. Мустафа, Скопје. (6530)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Мара Трајан Спасовска, Скопје. (6531)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Атине И. Исмаил, Скопје. (6532)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Авдил З. Љмадари, Скопје. (6533)
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Марија, Ладислав, Млаги и Роберт Палфи, Скопје. (6534)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Боро Петрушевски, Скопје. (6535)
Здравствена легитимација бр. 5305, издадена од од ЗСО — Бела Паланка на име Јован Рангеловиќ, Скопје. (6536)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Евангелија Трџбелиева, Скопје. (6537)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бектеши Мериман, Скопје. (6538)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Велковска, Скопје. (6539)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душан Боцевски, Скопје. (6540)
Дозвола за носење на оружје — пушка бр. 9144, издадена од СВР — Скопје на име Цветко Наумовски, Скопје. (6541)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сашо Серафимовски, Скопје. (6542)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ајет Ц. Мемет, Скопје. (6543)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јовица Јовановски, Скопје. (6544)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Дукова, Скопје. (6545)
Пасош бр. МА 017166, издаден од СВР — Гостивар на име Дервиши Ахмет, Гостивар. (6546)
Здравствена легитимација бр. 56069, издадена од ЗСО — Скопје на име Милорад Климовски, Скопје.

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Осмолетката „Лирија“ — Скопје на име Месут Исмаили, Скопје. (6548)

Здравствена легитимација бр. 163284, издадена од ЗСО — Скопје на име Искра Горчевска, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Поповски, Скопје. (6550)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сашо С. Стоевски, Скопје. (6551)

Возачка дозвола бр. 80, издадена од ОВР — Демир Хисар на име Симе Каранфиловски, с. Суводол, Демир Хисар. (6552)

Сообраќајни книшки БТ-51-86 и 22-54 на име Симе Каранфиловски, с. Суводол, Д. Хисар. (6553)

Возна карта за повластено патување на име Миле Мојсов Велески, с. П. Рувци, Прилеп. (6554)

Дозвола за оружје издадена од ОВР — Прилеп на име Коста Паризоски, с. Варош, ул. „Орде Чопела“ бр. 74, Прилеп. (6555)

Здравствена легитимација бр. 14569, издадена од ЗСО — Крива Паланка на име Руска Стоименова Јованова, с. Станица, Крива Паланка. (6556)

Здравствена легитимација бр. 1232, издадена од ЗСО — Куманово на име Анча Јакимовски, с. Стошница, Кр. Паланка. (6557)

Здравствена легитимација бр. 10813, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Миле Андонов Лазаревски, с. Ветушица, Кр. Паланка. (6558)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Добре Котевски, с. Асамати, Ресен. (6559)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Живко Јошевски, с. Дрмени, Ресен.

Здравствена легитимација бр. 44132, издадена од КЗСО — Гостивар на име Авди Мисибе, ул. „Младен Симоновски“ бр. 57, Гостивар. (6561)

Здравствена легитимација бр. 44134, издадена од КЗСО — Гостивар на име Фатиме Авди, ул. „Младен Симоновски“ бр. 57, Гостивар. (6562)

Земјоделска здравствена легитимација на име Енвер Сејадин Веџети, ул. „Никола Тесла“ бр. 49, Тетово. (6563)

Здравствена легитимација бр. 86510, издадена од ЗСО — Тетово на име Натка Наке Ристеска, ул. „Мирче Ацев“ бр. 86, Тетово. (6564)

Работна книшка бр. 4157 на име Абдурезак Исмаили, ул. „Железничка“ бр. 35, Тетово. (6565)

Здравствена легитимација бр. 4174, издадена од КЗСО — Скопје на име Маре Лозналиева, Радовиш.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васил Калајџиски, Скопје. (6567)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мухарем Исмаи, Скопје. (6568)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам Хајдиновски, Скопје. (6569)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Садије Зулфи, Скопје. (6570)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Изудина Баланца, Скопје. (6571)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Каролина Ангелова, Скопје. (6572)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ислам Адилевски, Скопје. (6573)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Јовановска, Скопје. (6574)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душан Боцевски, Скопје. (6575)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Заим Катовиќ, Скопје. (6576)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Младен Т. Насков, Скопје. (6577)

Пасош бр. ЛА 060060, издаден од СВР — Скопје на име Раде Теофиловски, Скопје. (6578)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Добринка Миленковска, Скопје. (6579)

Работна книшка издадена од Скопје на име Садије Зенели, Скопје. (6580)

Воена книшка издадена од Воени отсек — Гостивар на име Ферук Асана Асани, с. Равен, Гостивар. (6662)

Воена книшка на име Шешим Незиров, с. Горно Јаболчиште, Т. Велес. (6610)

Воена книшка на име Мамут Несимовски, с. Броштица, Дебар. (6593)

Воена книшка издадена од Воени отсек — Гостивар на име Неџби Рамадани, с. Врановци, Гостивар. (6662)

Воена книшка на име Ристо М. Манасиев, ул. „Васил Главинов“ бр. 10, Струмица. (6837)

Пасош бр. 008649, издаден од СВР — Битола на име Драгољуб Живковиќ, ул. „М. Тито“ бр. 154/13, Битола. (7235)

Воена книшка за резервни офицери, издадена од В.П. — Карловац на име Стојан Дуков Врјдински, Кратово. (7500)

Лична карта бр. 951/54 на име Младен Богдановски, с. Брвенца, Тетово. (990)

Пасош на име Цвета Пашеска, ул. „Марксва“ бр. 2, Прилеп. (110)

Пасош бр. 039507 на име Борис Станковски, с. Пирава, Валандово. (124)

Здравствена легитимација на име Борис Станковски, с. Пирава, Валандово. (125)

Воена книшка издадена од Одделението за народна одбрана од Д. Хисар на име Живко Станковски, ул. „П.П. Његош“ бр. 132, Битола. (208)

Воена книшка на име Сава Пејчиновски, с. Јабланица, Струга. (302)

Пасош бр. М-0631288 на име Димче Христовски, ул. „Питу Гули“ бр. 17, Битола. (311)

Воена книшка издадена од Битола на име Ташко М. Попов, ул. „Јоаким Крчовски“ бр. 1/10, Битола. (448)

Воена книшка издадена од Подград — Љубљана на име Ридван Исмаилов, с. Дебреште, Прилеп. (617)

Воена книшка на име Костадин Никола Манаски, ул. „С. Љошиноски“ бр. 5, Кичево. (619)

Воена книшка на име Абдулбаки Далифа Абдили, с. Стримница, Тетово. (659)

Воена книшка издадена од В.П. 9858 — Батајница на име Максим Александров Стефановски, с. Миокази, Кичево. (772)

Воена книшка на име Петре Делов Димитријев, ул. „Т. Мајсторчев“ бр. 5, Кавадарци. (814)

Воена книшка на име Сејфула Џемаил, с. Богвиње, Тетово. (817)

Воена книшка на име Бахти Саљи Зенуни, с. Гајре, Тетово. (928)

Воена книшка издадена од Обреновац на име Благоја Дуковски, ул. „Дебарска“ бр. 125, Битола. (935)

Воено лекарско уверение за стално неспособен, издадено од В.П. 5922/2 — Бор — Црна Гора, на име Азби Арслани, с. Велешта, Тетово. (989)

Воена исправа издадена од В. П. Доњи Милановац на име Кенан Абдула Ибраимовски, ул. „Д. Туцовиќ“ бр. 85, Битола. (1019)

Воена книшка издадена од Сарајево на име Гога В. Пеншовска, с. Веселчани, Прилеп. (1020)

Воена книшка издадена од ВП — 5476 на име Џеваир Несими, с. Вруток, Гостивар. (1102)

Ученичка книшка за завршено IV одделение, издадена од Осмолетката „Рајко Жинзифов“ — Скопје на име Ибрахим Вучељ, Скопје. (6581)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струмица на име Мамуре Алијева, Скопје. (6582)

Работна книшка издадена во Скопје на име Аурели Гачевски, Скопје. (6583)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Аксеновски, Скопје. (6584)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Лазаров, Скопје. (6585)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Трендафиловски, Скопје. (6586)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубе П. Јарчевски, Скопје. (6587)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трипун Јаневски, Скопје. (6588)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мане Димовски, Скопје. (6589)
Диплома за завршено болничарско училиште, издадено од Училиштето за болничари во Скопје на име Петар Димов, Скопје. (6590)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абдула Фета, Скопје. (6591)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Наумовски, Скопје. (6592)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шукри Хамитов, Скопје. (6594)

Оружен лист бр. 2317, за држење на ловна пушка, издаден од СВР — Скопје на име Омер Скорупан, Скопје. (6595)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сала Кастрати, Скопје. (6596)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Будинка Карасларова, Скопје. (6597)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Паскал Поповски, Скопје. (6598)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Лазарева, Скопје. (6599)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Арсов, Скопје. (6600)

Свидетелство бр. 19/30-I-1962 год. Дос. 13985/62, за положен испит квалификуван столар, издадено од Собранието на општината Кале — Скопје на име Мехди Бафти Хасани, Скопје. (6601)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица С. Анчева, Скопје. (6602)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илинка Јосифовска, Скопје. (6603)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Венера Кузманова, Булевар „1 мај“ бр. 322, Битола. (6604)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Војо Котевски, с. Дихово, Битола. (6605)

Здравствена легитимација бр. 2310 на име Ленка Ристова Рибушовска, с. Драгош, Битола. (6606)

Здравствена легитимација бр. 2309 на име Јосиф Ристов Рибушовски, с. Драгош, Битола. (6607)

Здравствена легитимација бр. 2305 на име Љубица Ристова Рибушовска, с. Драгош, Битола. (6608)

Здравствена легитимација бр. 13683 на име Садик Алминов Ајдари, с. Синичане, Тетово. (6609)

Здравствена легитимација на име Миљаим Мемиши, Рудник Радуша, Г. Петров. (6611)

Индекс бр. 11309, издаден од Филозофски факултет — Скопје на име Кирил Трајков, ул. „Цар Самоил“ бр. 826, Битола. (6612)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Софија Цуклева, Булевар „1 мај“ бр. 26, Битола. (6613)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Кирил Добрушевски, с. Прнобуки, Битола. (6614)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Михајло С. Микаровски, ул. „Пане Василев“, бр. 33, Битола. (6615)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Нада Топчиевска, ул. „Козара“ бр. 27, Битола. (6616)

Работна книшка рег. бр. 7008, серија бр. 331050 издадена од Собранието на општината Прилеп на име Трајче Здравески, ул. „Бр. Бешироски“ бр. 3а, Прилеп. (6617)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Марија Симјаноска, ул. „Бр. Талески“ бр. 98, Прилеп. (6618)

Здравствена легитимација бр. 14198, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Ване Славев Трајановски, с. Конопница, Кр. Паланка. (6619)

Здравствена легитимација на име Сузана Христова, Кавадарци. (6620)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 18146 на име Јлдаза Ибиши, с. Јеловјане, Тетово. (6621)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Сава Ристова Гицова, с. Кучичино, Кочани. (6622)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Николина С. Арсова, с. Д. Подлог, Кочани. (6623)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Цана Доњева Гицова, с. Кучичино, Кочани. (6624)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Шабан Самаков, Скопје. (6626)

Здравствена легитимација ина име Весна Димкова, с. Прдовици, Кочани. (6625)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ариф Мехмеди, Скопје. (6627)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васка Исповедничка, Скопје. (6628)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Славко И. Ристовски, Скопје. (6629)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Снежана Георгиевска, Скопје. (6630)

Пасош бр. 030184, на име Кемаљ Аем, Скопје. (6631)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љализар Сејфула, Скопје. (6632)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован и Дона Марковски, Скопје. (6633)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Јовановски, Г. Петров. (6634)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џеват Хусеинов, Скопје. (6635)

Здравствена легитимација бр. 309691, издадена од ЗСО — Скопје на име Сотирка Карловска, Скопје. (6636)

Уверение за квалификуван работник — сидар, издадено од Народниот одбор на општината Гевгелија на име Ристо Прошев, ул. „173“ бр. 7а, Скопје. (6637)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Мекамов, Скопје. (6638)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перо Радевски, Скопје. (6639)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милисав Кировски, Скопје. (6640)

Здравствени легитимации издадена од ЗСО — Скопје на име Стана и Франц Трифуновски, Скопје. (6641)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дарко Кадиев, Скопје. (6642)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамиз О. Красник, Скопје. (6643)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Треневски, Скопје. (6644)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Симоновски, Скопје. (6645)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Лазиќ, Скопје. (6646)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нејас Рамаданов, Скопје. (6647)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шаип Абаз, Скопје. (6648)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Јонче Поповски, Скопје. (6649)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Божиновски, Скопје. (6650)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хамлет Шакиров, Скопје. (6651)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Светлана Петрова, Скопје. (6652)

Диплома за завршен испит Стопанско училиште „Димитар Влахов“ — Скопје на име Благоја Ивановски, Скопје. (6653)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Љуба Чанџукова, с. Вистрица, Битола. (6654)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Стојна Ивановска, с. Лескоец, Ресен. (6655)

Здравствена легитимација на име Ибраим Ди-мири, ул. „М. Тито“ бр. 168, Т. Велес. (6658)

Дозвола за држење и носење на оружје, издадена од ОВР — Богданци на име Ѓорѓе Ристов Пајдаков, с. Стојаково, Гевгелија. (6659)

Здравствена легитимација на име Бранка Николска, с. Сирково — Росоман, Кавадарци. (6661)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Стојна Василевска, с. Лисолај, Битола. (6663)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Иван Ристовски, с. Грушино, Битола. (6664)

Здравствена легитимација на име Мирјана М. Стојчева, ул. „Ив. Милутиновиќ“ бр. 98/13, Битола. (6665)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ѓорѓи Топалоски, ул. „Дојран“ бр. 32, Битола. (6666)

Работна книшка рег. бр. 8663, серија бр. 451299 издадена од Прилеп на име Стојан Димоски, ул. „Ладо Лапецо“ бр. 36, Прилеп. (6667)

Здравствена легитимација бр. 18064, издадена од ЗСО — Кичево на име Гаврил Костадиновски, Македонски Брод. (6668)

Здравствена легитимација бр. 770815, издадена од КЗСО — Титовград на име Незир Ракип Пелиќ, с. Драге, Краљево. (6669)

Здравствена легитимација на име Ремзи Исмаил Адил, Тетово. (6672)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12404 на име Махир Џемили, с. Раковец, Тетово. (6673)

Здравствена легитимација на име Ристо Минговски, с. Саракинци, Тетово. (6674)

Здравствена легитимација на име Стана Д. Манасева, с. Калиманци, Кочани. (6676)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Бранко Босилковски, с. Долно Оризари, Битола. (6677)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Дончо Гусокоски, с. Мало Коњари, Прилеп. (6678)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Лидија Мите Темелковска Трајчева, с. Д. В. Црква, Ресен. (6679)

Сообраќајна дозвола бр. 472, издадена од ОВР — Тетово на име „Електромакедонија“ — Погон — Тетово. (6680)

Здравствена легитимација бр. 14540 на име Димитар Андонов, ул. „К. Мисирков“ бр. 11, Т. Велес. (6681)

Диплома за завршено болничарско училиште, издадена од Училиштето за болничари во Скопје на име Петар Димов, Скопје. (6682)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фазли Бајрамов, Скопје. (6683)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузан Е. Сали, Скопје. (6684)

Ученичка книшка за завршено IV одделение, издадена од Осмолетката „Гоце Делчев“ — с. Љуботен на име Шукри Алијев, Скопје. (6685)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јованка Стевкова, Скопје. (6686)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гулизар Зекирова, Скопје. (6687)

Матурска диплома на име Хедвиг Елмазовиќ, Скопје. (6688)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Реџеп Рами, Скопје. (6689)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Соња Каџујани, Скопје. (6690)

Работна книшка бр. 1060, издадена од Скопје на име Илми Османи, Скопје. (6691)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Доминик Дадез, Скопје. (6692)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гапа Марковиќ Скопје. (6693)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Димитрова, Скопје. (6694)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Жаклина Јовановска, Скопје. (6695)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Афета Весел, Скопје. (6696)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Адем Целадин, Скопје. (6697)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шадије Исеинова, Скопје. (6698)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Београд на име Богдана Соколевска, Скопје. (6799)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фода Весова, Скопје. (6800)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазар Трајковски, Скопје. (6801)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Каролина В. Василевска, Скопје. (6802)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Добрила Дафова, Скопје. (6803)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илвија Ракипова, Скопје. (6804)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Севда Кадрик, Скопје. (6805)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славчо Хамамчиев, Скопје. (6806)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Муртезан Адеми, Скопје. (6807)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранислав Китановски, Скопје. (6808)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велика Г. Марковска, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Добрила Тасевска, Скопје.

Диплома бр. 17598 од 16. X. 1956 год. за квалификуван работник на име Митат Хасан, Скопје.

СООПШТЕНИЕ

Новинско-издавачката установа „Синерама“ — Скопје изврши исполнување и изменување на својот статут, кој стапи на снага на 12 февруари годинава. Според тие промени оваа институција ќе се вика: Новинско-издавачко здружение „Синерама“ — Скопје. Тоа им се дава на знаење на сите деловни партнери и други заинтересирани.

Од Советот на Здружението „Синерама“ — Скопје. (554)

КОНКУРСИ

Комисијата за засновање и престанување на работниот однос при Деловното здружение „МАКЕДОНИЈАКООП“ експорт—импорт, Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Помошник директор
2. Раководител на сектор за извоз и увоз на индустриски стоки,
3. Шеф на пословница за ситен добиток.

Услови:

— за работното место под точка 1 потребна е висока или виша стручна подготовка со 10 години работна практика на раководни работни места, и знаење на странски јазик,

— за работното место под точка 2 е потребна висока стручна подготовка со 7 години работна практика на раководни работни места во комерцијална служба и знаење на еден странски јазик.

— за работното место под точка 3 — виша или средна стручна подготовка со 5 години работна практика на соодветни работни места и знаење на странски јазик.

Личниот доход според правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Бирото на здружението.

Конкурсот трае од 1. III. до 15 III. 1968 година. Молбите се предаваат до конкурсната комисија на Здружението, ул. Максим Горки, б.б., на телефон 34-536 и 21-054.

Врз основа на чл. 78 од Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на управување во работните организации и чл. 26 од Статутот на Училишниот центар, Комисијата за распишување и спроведување на конкурси за именување директор на Трговскиот училишен центар — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

ЗА ДИРЕКТОР НА ТРГОВСКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР — СКОПЈЕ

Учесниците на конкурсот, покрај општите услови, треба да имаат:

I

1. Со високо образование најмалку 5 години, а со вишо 7 години раководно работно искуство во стручно образовно — воспитни установи.

2. Положен стручен испит.

3. Кандидатите покрај стручните квалитети треба да имаат и педагошки, организациони и морално-политички квалитети.

II

Молбите за конкурсот се поднесуваат во срок од 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход според Правилникот за утврдување на мерилата за распределба на личните доходи на Училишниот центар.

Кандидатите треба да приложат:

- молба со поопширни биографски податоци,
- податоци за работниот стаж,
- уверение за положен стручен испит,
- докази за стручната подготовка, и
- писмена согласност од работната организација при евентуален избор.

Документите се доставуваат до Трговскиот училишен центар — Скопје, населба „Вардар“ б. б.

Некомплетираните документи нема да се земаат во разгледување.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА
(577)

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 20 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), во врска со Амандманот II на Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија соопштува дека ќе врши избор на судии на окружните судови и тоа:

- на Окружниот суд — Скопје 2 судии
- на Окружниот суд — Штип 3 судии

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат условите од член 40 од Основниот закон за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), можат да се пријават до Собранието на СР Македонија — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во срок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на соопштението.

ОД СОБРАНИЕТО НА СРМ

СОДРЖИНА

Страна

58.	Закон за воведување републички придонес на средствата за заедничка потрошувачка	97
59.	Закон за уредување на определени прашања во врска со финансирањето на социјалното осигурување	98
60.	Закон за дополнување на Законот за републички придонеси и даноци на граѓаните	99
61.	Закон за измени и дополнување на Законот за начинот на решавањето спорите помеѓу здравствените установи и комуналните заедници на социјално осигурување	100
62.	Одлука за давање согласност на Одлуката за плаќање придонеси за социјално осигурување за определени категории осигуреници	100
63.	Одлука за давање согласност на Одлуката за височината на посебниот придонес за здравствено осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани кои стапиле во работен однос во странство	100
64.	Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1968 година	101
65.	Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите за додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување на професионална болест за 1968 година	101
66.	Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната праница за 1968 година	101
67.	Одлука за давање согласност на Одлуката за користење дел од средствата издвоени за сигурносна резерва во 1967 година од бруто износот на личните доходи за покривање дефицитот на фондот на инвалидското и пензиското осигурување утврден со завршната сметка за 1967 година	101
68.	Одлука за измени и дополнување на Одлуката за користењето на средствата на Фондот за станбените потреби на пензионерите и инвалидите на трудот	102
69.	Одлука за усогласување на пензиите, инвалидините и додатокот за помош и нега со движењето на просечните трошоци на животот во 1967 година	102
70.	Одлука за определување највисокиот износ на пензискиот основ односно личниот доход од кој може да се определи пензија	103
71.	Одлука за измена на Одлуката за првичниот износ на најниското пензиско примање, за износот на заштитниот додаток и другите услови за обезбедување, користење и губење право на тој додаток	103